

NURSE-ON-CALL, иницијатива во здравството на Викториската влада, е нова телефонска служба која веднаш нуди стручни здравствени совети од медицински сестри (со диплома и државен испит), 24 часа во денот, 7 дена во неделата.

Телефонирајте на 1300 60 60 24 по цена на локален повик од било каде во Викторија*.



NURSE-ON-CALL
1300 60 60 24

ЗДРАВСТВЕНИ СОВЕТИ ЗА СИТЕ ВИКТОРИЈЦИ
24 ЧАСА ВО ДЕНОТ



На повикувачите кои не се сигурни со англискиот јазик, NURSE-ON-CALL им нуди услуги на преведување.

Лицата со оштетен слух или говор исто така можат да ги користат услугите ако претходно телефонираат во National Relay Service (Национална служба за пренос на информации за лица со оштетен слух или говор).

За повеќе информации во врска со NURSE-ON-CALL, посетете ги Интернет страните www.health.vic.gov.au/nurseoncall

A Victorian
Government
initiative



Иницијатива на Викториската влада
Текстот го овласти Peter Allen,
Department of Human Services
50 Lonsdale Street, Melbourne Victoria 3000

Сега секој
Викторијанец
има МЕДИЦИНСКА
СЕСТРА НА ПОВИК
1300 60 60 24

Здравствени информации
24 часа во денот



ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ КОГА ЌЕ ТЕЛЕФОНИРАМ ЗА ДА ДОБИЈАМ ЗДРАВСТВЕН СОВЕТ?

Чекор 1 – Кога ќе телефонираате, некоја медицинска сестра (со диплома и државен испит) ќе одговори на телефон и ќе ви земе неколку основни податоци.

Чекор 2 – После тоа, медицинската сестра ќе ви постави низа прашања за симптомите што ги имате и за други работи во врска со вашата здравствена состојба.

Чекор 3 – На крај, медицинската сестра може да ви предложи неколку начини на кои можете да се грижите за себе, да ве советува да му телефонираате на вашиот доктор по општа пракса или, ако вашата здравствена состојба е сериозна, да ве префрли на 000. Треба да обрнете внимание дека медицинските сестри не поставуваат целосна дијагноза врз основа на вашите симптоми.

Медицинските сестри ги користат најновите информации на здравствени теми што можат да се најдат, што значи ви даваат совети од највисок квалитет на темата за која сте се јавиле.

Се разбира, сите податоци кои ќе ги дадете ќе се чуваат во доверливост, а записниците се целосно безбедни.

ЗДРАВСТВЕНИ СОВЕТИ, И УШТЕ ПОВЕЌЕ

Од NURSE-ON-CALL исто така можат да ви дадат други здравствени информации во врска со здравството, на пример, податоци за здравствените служби во вашата област или телефонските броеви на другите телефонски служби за информации.

На сите Викторијци NURSE-ON-CALL им овозможува да бидат спокојни затоа што знаат дека за да добијат професионални здравствени совети треба само да се јават на телефон во било кое време од денот или ноќта.

NURSE-ON-CALL 1300 60 60 24

*Повиците од мобилни телефони може да се наплаќаат поскапо


НИЕ СМЕ ТАМУ КОГА ЌЕ ВИ ТРЕБАМЕ

NURSE-ON-CALL (МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ПОВИК) директно ве поврзува со некоја медицинска сестра (со диплома и државен испит) која ќе може да ви даде внимателни и професионални здравствени совети во било кое време од денот или ноќта. Во ургентни случаи, секогаш треба да телефонираате на 000, меѓутоа во други случаи, за здравствени совети најдобро ќе биде да се јавите во NURSE-ON-CALL. На пример, можете да се јавите кога:

- Вие или некој за кого се грижите не се чувствувате добро
- Среди ноќ е и не сте сигурни дали треба да побарате лекарска помош
- Не сте дома или се наоѓате далеку од најблиското место каде можете да добиете лекарска помош
- Едноставно сакате да добиете совет или информации за здравствените служби во вашата област.

Слободно телефонирајте во NURSE-ON-CALL за да зборувате за било каков здравствен проблем. Едноставно јавете се на 1300 60 60 24 од било каде во Викторија по цена на локален телефонски повик*.

Christine - Медицинска сестра (со диплома и државен испит)



ВО УРГЕНТЕН СЛУЧАЈ ИЛИ ВО СЛУЧАИ КОГА Е ЗАГРОЗЕН НЕЧИЈ ЖИВОТ, ТРЕБА СЕКОГАШ ДА ТЕЛЕФОНИРАТЕ НА 000